

УСЛОВИ ЗА РЕНТНО ОСИГУРУВАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овие услови за рентно осигурување (во понатамошниот текст: Услови) се уредуваат меѓусебните односи на учесниците на договорот за осигурување со лична рента со одредено траење.

Овие услови ги уредуваат правата и обврските помеѓу Осигурителот и Договорувачот на осигурувањето (и/или Осигуреникот) кои произлегуваат од животното осигурување со исплата на рента.

Член 2

Одделните поими кои се користат во овие Услови го имаат следното значење:

- **Осигурувач** е Кроациа осигурување АД-Друштво за осигурување на живот Скопје;
- **Договорувач** е физичко или правно лице кое со Осигурувачот склучува договор за лично рентно осигурување и превзема обврска за плаќање на премии и други обврски што врз основа на договорот настануваат за страната која се појавува наспроти Осигурувачот.
- **Осигуреник** е лицето на кое се однесува осигурувањето;
- **Корисник на рента** е лице на кое му се исплаќа рентата. Корисникот на рентата е осигуреникот. Во случај на смрт на Осигуреникот, Корисник на рентата е лицето кое е наведено на полисата како корисник во случај на смрт на Осигуреникот;
- **Понуда** е предлог за склучување на договор за лично рентно осигурување и се поднесува во писмена форма на образец на Осигурувачот;
- **Лична рента** е договорен паричен износ кој Осигурувачот е должен да му го исплаќа на осигуреникот/корисникот почнувајќи од договорениот датум за почеток на исплата на рентата;
- **Траење на исплата** е договорниот период во кој Осигурувачот е должен да го исплаќа паричниот износ на лична рента;
- **Период на одложување** е периодот од склучување на Договорот до почеток на исплата на рентата;
- **Полиса** е исправа за склучениот договор за лично рентно осигурување;
- **Премија на осигурувањето** е износ што Договорувачот е должен да му го плати на Осигурувачот врз основа на договорот за лично рентно осигурување.
- **Математичка резерва** е техничка резерва која се издвојува и претставува разлика помеѓу сегашната вредност на сите идни обврски на Осигурувачот намалени за сите идни обврски на осигуреникот во одредена година од времетраење на осигурувањето.
- **Капитализација** е намалување личната рента поради престанок на плаќање на премијата по изминување на определен временски период;
- **Откуп** е износот кој го исплатува осигурителот при предвремен престанок на осигурувањето по барање на договорувачот.

II. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

ДОГОВОР ЗА ЛИЧНО РЕНТНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 3

Договорот за лично рентно осигурување (во понатамошниот текст: Договор) го сочинуваат: понудата, полисата, овие Услови и сите додатоци кон Договорот во писмена форма, а истиот се смета за склучен кога Осигурувачот ќе ја издаде полисата за осигурување.

Овие Услови се составен и неразделен дел од Договорот.

Согласно Договорот и овие Услови, Договорувачот се обврзува во договорените рокови да ја плаќа премијата на Осигурувачот, а Осигурувачот се обврзува на корисникот да му ја исплати личната рента според договорената динамика и траење.

Осигурувањето склучено согласно овие Услови може да биде:

- 1) Осигурување на одложена лична рента со одредено траење, со повеќекратна уплата на премија;
- 2) Осигурување на одложена лична рента со одредено траење, со еднократна уплата на премија;
- 3) Осигурување на неодложена лична рента со одредено траење, со еднократна уплата на премија;

Покрај осигурувањето договорено согласно овие Услови, можат според дополнителните услови на осигурувачот да се договорат и дополнителни осигурувања.

Ако со осигурувањето се договори и дополнително осигурување, составен дел од договорот се и дополнителните услови на осигурувачот за соодветното дополнително осигурување.

Сите изјави и барања на договорните страни се поднесуваат исклучително во писмена форма, а се смета дека се поднесени оној ден кога ги примила договорната страна до која се упатени. Во случај ако документите се доставуваат по пошта, како ден на приемот, за секоја договорна страна, се смета датумот на поштенскиот жиг.

III. ПОНУДА

Член 4

Понудата, поднесена на образец на Осигурувачот, е составен и неразделен дел на договорот и ги содржи сите битни елементи на Договорот.

Понудата мора да се пополни целосно, вистинито и точно, и во неа мора да се наведат сите факти значајни за преземањето на ризиците и склучувањето на Договорот.

Осигурувачот има право, по приемот на понудата, да побара и дополнителни податоци, односно утврдување на дополнителни факти битни за склучување на договорот.

Осигуреникот мора да ја потпише понудата во случај кога Договорачот не е воедно и Осигуреник, и потписот на Осигуреникот на понудата ќе се смета за негова согласност за склучување на Договорот под условите наведени во понудата. Ако Осигуреникот е малолетно лице, понудата треба да ја потпише неговиот законски застапник.

Член 5

Писмената понуда за склучување на Договорот го обврзува Осигурувачот да одговори на понудата во рок од 30 (триесет) дена од денот кога Осигурувачот ја примил понудата и потребната документација. Ако Осигурувачот во тој рок не ја одбие понудата, која не отстапува од условите на Осигурувачот под кои се склучува предложеното осигурување, ќе се смета дека ја прифатил понудата и дека договорот е склучен.

Осигурувачот го задржува правото да ја одбие понудата без наведување на причините за одбивање на понудата, а понудата со приложените документи, освен документите предадени во оригинал, не му се враќаат на Договорувачот.

IV. ПОЛИСА

Член 6

Полисата е доказ за склучениот Договор.

Полисата може да гласи на одредено лице или по наредба, но не може да гласи на доносител. Осигурувачот издава полиса во еден примерок.

Потписите на Договорувачот и Осигуреникот на понудата се сметаат за потписи на полисата.

Полисата содржи: назив на Осигурувачот, име и презиме или назив на договорувачот, име и презиме на Осигуреникот и датум на раѓање, почеток и истек на осигурувањето, рокови и висина на уплатена премија, почеток и истек на рентата и износ на месечна рента, корисник во случај на смрт на Осигуреникот и датум на издавање на полисата. Покрај тоа полисата содржи и констатација дека Договорувачот е известен дека Условите и дополнителните услови на осигурувањето се составен дел на Договорот и дека текстот на истите му е предаден.

На задната страна од Полисата, како составен и неразделен дел се и Таблицата на откупни вредности и Таблицата на намалени лични ренти без понатамошно плаќање на премија при повеќекратна уплата на премија (капитализација).

V. ПРЕМИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 7

Премијата на осигурувањето, спогодбено ја утврдуваат Договорувачот и Осигурувачот врз основа на податоците од понудата, важечките ценовници, пристапната старост на Осигуреникот, полот, професијата, времетраењето на личната рента и роковите на плаќање на премијата.

Пристапна старост претставува разликата помеѓу календарската година во која почнува осигурувањето и календарската година на раѓање на Осигуреникот, која се зголемува или намалува согласно Таблица за поместување на старост.

Договорувачот и Осигурувачот можат спогодбено да ја менуваат премијата и рентата за времетраење на Договорот.

Член 8

Премијата на осигурувањето и личната рента се договараат во евра или денари.

Премијата договорена во евра по правило се плаќа во денарска противвредност. Доколку законските прописи кои го регулираат платниот промет со странски средства на плаќање дозволуваат уплати на премии во евра плаќањето може да биде извршено и во евра.

Плаќањето на премијата може да биде еднократно – со уплата на премијата во целост или повеќекратно – со месечна, тромесечна, полугодишна или годишна динамика на плаќање.

Уплатата на премија на осигурувањето при неодложена рента се врши еднократно во целост, а при одложена рента уплатата на премија може да биде еднократна во целост или повеќекратна на доцна до периодот на одложеност;

Ако е договорено подгодишно плаќање на премијата, Осигурувачот пресметува дополнителен надомест за подгодишно плаќање на секоја рата на премијата.

Член 9

Договорувачот е должен да ја плаќа премијата во договорените рокови и на договорениот начин, а Осигурувачот е должен да ја прими премијата од секое лице кое има правен интерес премијата да биде платена.

Премијата се плаќа на благајните на Осигурувачот или се уплатува преку пошта или банка. Се смета дека премијата е платена оној ден кога Осигурувачот ја примил уплатата.

Ако уплатата на премијата не може да се реализира од причини за кои е одговорен Договорувачот, се смета дека премијата е платена оној ден кога е реализирана уплатата.

Премијата се плаќа во полн износ без намалување за трошоците на платниот промет.

Член 10

Во случај на ненавремено исполнување на обврската на Договорувачот за плаќање на премија, Осигурувачот има право на законска казнена камата. Пресметката на законската казнена камата почнува да тече 15 (петнаесеттиот) ден од денот на доспевање на ратата на премијата.

Осигурувачот нема право да бара плаќање на премијата по судски пат.

VI. ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 11

Ако Договорувачот не ја плати премијата ниту 5 (пет) месеци по достасувањето, Осигурувачот ќе го повика со препорачано писмо да ја плати доспеаната премија во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на препорачаното писмо.

Доколку во рокот утврден со препорачаното писмо од став (1) на овој член доспеаната премија не ја плати Договорувачот ниту тоа го направи некое друго заинтересирано лице, Осигурувачот може:

- (1) со изјава да го раскине Договорот, ако премијата била платена за помалку од 3 (три) години. Во тој случај дотогаш платената премија не му се враќа на Договорувачот, или
- (2) со изјава да го извести Договорувачот дека се исполнети условите за капитализација од член 24 од овие Услови и дека личната рента продолжува со намален износ.

Кај осигурување со еднократна уплата на премија, не се применуваат одредбите од овој член.

VII. ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 12

Траењето на осигурувањето е одредено во Договорот.

Осигурувањето започнува во 00:00 часот на денот кој е означен на полисата како почеток на осигурувањето, под услов да е уплатена премијата.

Обврската на осигурувачот трае до 00:00 часот на денот кој во полисата е наведен како истек на осигурувањето.

VIII. ПЕРИОД НА ОДЛОЖЕНОСТ

Член 13

Периодот на одложеност на почеток на исплата на рентата може да биде од 5 до 20 години во зависност од видот на рентното осигурување.

IX. ВИДОВИ НА РЕНТНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 14

По овие Услови Договорувачот може да склучи осигурување за следниве видови на рентно осигурување:

- (1) Одложена лична рента со одредено траење со повеќекратна уплата на премија;
- (2) Одложена лична рента со одредено траење со еднократна уплата на премија;
- (3) Неодложена лична рента со одредено траење со еднократна уплата на премија;

Во зависност од возраста на Осигуреникот, осигурувањето може да биде:

- (1) Лично рентно осигурување - сениор и
- (2) Лично рентно осигурување - јуниор.

За Условите видови на рентно осигурување од точките (1) и (2) од претходниот став освен општите и заедничките одредби за рентно осигурување се применуваат следниве Услови одредби:

- **Лично рентно осигурување - сениор**

- **осигуреник (примач на рента)** може да биде лицето на возраст од 21 до 65 години старост;
- **траењето на исплата** е од најмалку 2 до најмногу 10 години при што исплатата треба да заврши најдоцна до 75 годишна возраст на Осигуреникот;
- **траењето на одложувањето** – кај одложената лична рента е од најмалку 5 до најмногу 20 години.

- **Лично рентно осигурување - јуниор**

- осигуреник (примач на рента) може да биде лицето:
- кај одложена лична рента со наполнети триесет дена живот, и тоа од првиот ден од месецот кој следи по месецот во кој наполнило 30 дена живот, до завршувањето на календарската година во која осигуреникот навршил 20 години на живот
- кај неодложена лична рента со наполнети 14 години, до завршувањето на календарската година во која осигуреникот навршил 28 години на живот
- **траењето на исплата** е од најмалку 2 до најмногу 10 години при што исплатата треба да заврши најдоцна до 30 годишна возраст на Осигуреникот за неодложена лична рента односно кај одложена лична рента исплатата се врши од навршување на 14 години живот до 30 годишна возраст на Осигуреникот;
- **траењето на одложувањето** – кај одложената лична рента е од најмалку 5 до најмногу 20 години.

На понудата и полисата задолжително се впишува кој вид на лична рента со одредено траење и одложување е договорена.

Х. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРУВАЧОТ, ОСИГУРЕНИКОТ И КОРИСНИЦИТЕ

Член 15

Договорувачот е должен при склучување на Договорот да му ги пријави на Осигурувачот сите околности кои се значајни за оцената на ризикот, ако и му се познати или не можеле да му останат непознати.

Договорувачот е должен, на барање на Осигурувачот, да ги обезбеди од Осигуреникот сите потребни податоци кои се однесуваат на него.

Договорувачот, како и самиот Осигуреник, должни се за време на траењето на осигурувањето да го известат Осигурувачот за секоја промена на околностите која може да биде од значење за оценка на ризикот и кои се битни за договореното осигурување. Тој е должен, согласно претходното, без одлагање да го известат Осигурувачот за зголемувањето на ризикот, ако ризикот е зголемен со некоја негова постапка, а ако зголемувањето на ризикот се случило без негово учество тој е должен да го известат во рок од 14 дена од кога дознал за тоа.

Член 16

Договорувачот е должен писмено да го известат Осигурувачот во случај на промена на адресата во Договорот/Полисата, местото на плаќање на премијата како и за промена на електронска адреса, пријавена од Договорувачот, најдоцна во рок од 5 (пет) дена од денот на извршената промена, во спротивно Осигурувачот го задржува правото сите писма да ги испраќа на последната пријавена адреса, и сите последици од испратените писма на последната пријавена адреса се сметаат за уредно доставени.

Доколку Договорувачот кај Осигурувачот достави електронска адреса, Осигурувачот може да ги доставува писмата наменети за Договорувачот и Осигуреникот на наведената електронска адреса.

Член 17

Ако Договорувачот намерно направил неточна пријава, односно дал неточни податоци, или намерно премолчил некоја околност од таква природа што Осигурувачот не би склучил договор ако знаел за правата состојба на работите, и околностите, Осигурувачот може да бара поништување на договорот.

Правото на осигурувачот да бара поништување на договорот престанува ако тој во рок од 3 (три) месеци од денот на дознавањето за неточноста на пријавата или за премолчувањето не му изјави на Договорувачот дека има намера да го користи тоа право.

Доколку се работи за податоци кои се од таква природа кои можат да влијаат само на условите и висината на премијата, Осигурувачот може да предложи зголемување на премијата, размерно со зголемениот ризик. Во случај на поништување на договорот од причините наведени став (1) од овој член, Осигурувачот ја задржува наплатената премија.

Член 18

Ако Договорувачот направил неточна пријава, или пропуштил да го даде должното известување, а тоа не го сторил намерно, Осигурувачот може, по свој избор, во рок од еден месец од дознавањето за неточноста или нецелосноста на пријавата, да изјави дека го раскинува Договорот или да предложи зголемување на премијата сразмерно со поголемиот ризик.

Договорот во тој случај престанува по истекот на 14 дена од кога Осигурувачот својата изјава за раскинување му ја соопштил на Договорувачот, а во случај на предлог од Осигурувачот премијата да се зголеми, раскинувањето настапува според самиот закон ако Договорувачот не го прифати предлогот во рок од 14 дена од кога го примил.

Во случај на раскинување, Осигурувачот е должен да го врати делот од премијата што отпаѓа на времето до крајот на периодот на осигурувањето.

Член 19

По исклучок на одредбите од член 17 и член 18 за последиците од неточни пријави и премолчување на околностите од значење за оцена на ризикот, за неточна пријава на староста во договорите за осигурување важат следниве правила:

- (1) договорот е ништовен и Осигурувачот е должен да ја врати примената премија, ако при неговото склучување неточно е пријавена староста на Осигуреникот, а неговата вистинска граница ја преминува границата на староста до која Осигурувачот, според своите услови и тарифи, врши осигурување;
- (2) ако е неточно пријавено дека осигуреникот има помалку години, а неговата вистинска старост не ја преминува границата до која Осигурувачот врши осигурување, договорот е полноважен, а рентата се намалува во сразмер со договорената премија и со премијата предвидена за осигурување на лицата кои се на возраст како Осигуреникот и
- (3) кога Осигуреникот има помалку години отколку што е пријавено при склучувањето на Договорот, премијата се намалува на соодветен износ, а Осигурувачот е должен да ја врати разликата меѓу примената премија и премијата на која има право.
- (4) ништовно е осигурувањето на лице наполно лишено од деловна способност, и Осигурувачот е должен да му ја врати на Договорувачот премијата примена врз основа на таков договор.

XI. ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 20

Врз основа на Договорот, Осигурувачот е должен од денот кој е означен во полисата за почеток за исплата, да му го исплаќа на Осигуреникот/Корисникот договорениот износ на личната рента.

Осигурувачот е должен да ја исплаќа рентата на сметка на Осигуреникот согласно Договорот на денот кој е одреден за исплата, односно најкасно првиот работен ден кој следи по денот одреден за исплата.

XII. ИСПЛАТА НА РЕНТА

Член 21

Висината на износот на личната рента спогодбено ја утврдуваат Осигурувачот и Договорувачот, врз основа на податоците од понудата, важечките ценовници, пристапната возраст на осигуреникот, полот, професијата, времетраењето на личната рента и роковите на плаќање на премијата.

Висината и времетраењето на рентата се дефинирани во полисата и зависат од уплатената премија и избраниот вид на лична рента.

Исплатата на рента започнува по исполнување на условите од полисата, и тоа:

- По истек на договорениот период на одложување; или
- По настанување на смрт на Осигуреникот или Договорувачот.

Во случај на смрт на Осигуреникот или Договорувачот, Осигурувачот е должен да продолжи со исплата на личната рента согласно Договорот, доколку се исполнети условите од Договорот и се доставени сите исправи и докази пропишани со член 32 од овие Услови.

Како исклучок, ако за утврдување на постоењето на обврската на Осигурувачот и нејзиниот износ е потребно одредено време, односно ако не може да се утврди основаноста за постоење на обврската на Осигурувачот или висината на надоместот, рокот од претходниот став почнува да тече од денот на утврдувањето на основаноста на обврската и нејзината висина.

Осигурувачот во секој случај е должен да го исплати, на барање на овластено лице, неспорниот дел од својата обврска на име на аконтација, ако не е во можност да ја утврди вкупната обврска за исплатата во рокот утврден во став (5) на овој член.

Во случај на смрт на Договорувачот на Лично рентно осигурување - јуниор со повеќекратна уплата на премија, кој во моментот кога настапила смртта не бил постар од 65 (шеесет и пет) години, под услов да се поминати 2 (две) години од почеток на осигурувањето, Осигуреникот да е помлад од 18 години, а Договорот истече најдоцна до триесеттата година од животот на Осигуреникот, Осигурувачот се обврзува, без обврска за понатамошно плаќање на премијата да му ја плаќа на Осигуреникот личната рента согласно Договорот.

Во случај на смрт на двајцата родители во еден несреќен случај, од кои едниот е Договорувач на Лично рентно осигурување - јуниор со повеќекратна уплата на премија, Осигурувачот се обврзува да му плаќа на Осигуреникот двојна договорена лична рента согласно Договорот доколку Осигуреникот кој во моментот на склучување на Договорот е помлад од 18 години, а Договорот истече најдоцна до триесеттата година од животот на Осигуреникот.

Во случај на смрт на Договорувачот на Лично рентно осигурување - јуниор поради несреќен случај за време траење на одложувањето на личната рента, Осигурувачот се обврзува да му исплати на Осигуреникот износ од 10.000 евра во денарска противвредност.

Обврската за Осигурувачот наведена во претходниот став од овој член се однесува исклучиво на лична одложена рента со почеток на исплата на личната рента најкасно до 25 година од животот на Осигуреникот.

XIII. ИСКЛУЧУВАЊА И ОГРАНИЧУВАЊА НА ОБВРСКАТА НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 22

Ако смртта на Осигуреникот настане пред почеток на исплата на личната рентата, Осигурувачот, на Корисникот му ја исплаќа математичката резерва.

Ако смртта на Осигуреникот настапи на денот на почеток на исплата на личната рентата или за времетраење на исплата на личната рентата, Осигурувачот на Корисникот, продолжува да му ја исплаќа личната рента.

Осигурувачот се ослободува од обврската да му ја исплати на Корисникот математичката резерва или личната рента, ако овој намерно предизвикал смрт на Осигуреникот, но е должен да му ја исплати математичката резерва на Договорувачот, а ако е тој Осигуреник, на неговите наследници.

XIV. ПРАВА НА ДОГОВОРУВАЧОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ПРЕД НАСТАПОТ НА ОСИГУРЕНИОТ СЛУЧАЈ

Член 23

Договорувачот може најдоцна 30 (триесет) дена пред почетокот на новата осигурителна година да побара промени по полисата.

Осигурувачот може од оправдани причини да го одбие барањето на Договорувачот.

Член 24

Кај осигурување на лична рента со повеќекратна уплата на премија, Договорувачот може да побара капитализација на личната рента без понатамошно плаќање на премијата со намален износ според Таблицата на намалени лични ренти без понатамошно плаќање на премијата (капитализација).

Капитализација е возможна ако изминале 3 (три) години од денот на склучување на Договорот и ако за нив е целосно платена премијата.

Со капитализација престануваат да важат договорените дополнителни осигурувања.

Осигурувачот со допис го известува Договорувачот за новата рента со капитализирани/намалени суми.

Одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) од овој член не се применуваат кај осигурување со еднократно плаќање на премијата.

Член 25

На барање на Договорувачот, Осигурувачот може да одобри аванс врз основа на склучениот Договор.

Ако Договорувачот не е Осигуреник, аванс може врз основа на согласност на Договорувачот да побара и Осигуреникот, во кој случај Договорувачот во едно е и солидарен гарант на Осигуреникот.

Осигурувачот и Договорувачот/Осигуреникот склучуваат договор за аванс.

Член 26

Осигурувачот може, на барање на Договорувачот, да ја исплати откупната вредност на полисата врз основа на Таблицата на откупни вредности, ако откупот евозможен.

Откуп евозможен ако изминале 3 (три) години и ако е платена премија за 3 (три) години.

Кај осигурување со еднократна уплатена премија, Договорувачот може да побара откуп на осигурувањето според Таблицата на откупни вредности под услов да е помината најмалку една година од денот на почеток на осигурувањето.

Обврската на Осигурувачот во случај на откуп престанува во 00,00 часот оној ден кога е исплатена откупната вредност.

XV. ПРЕСТАНОК НА ДОГОВОРОТ

Член 27

Договорот престанува:

- по истек на осигурителниот период и исплата на сите ренти;
- со откуп на полисата од страна на Договорувачот;
- со изјава од страна на Осигурувачот заради неплаќање на премија и
- по сила на закон.

XVI. ОБНОВА НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 28

Осигурување со одложена лична рента со повеќекратна уплата на премија кое престанало да важи поради раскин на Договорот или е капитализирано може да се обнови на писмено барање на Договорувачот, најдоцна во рок од 12 (дванаесет) месеци од истекот на месецот за кој е платена последната премија.

Осигурувањето кое престанало да важи поради раскин на договорот или е капитализирано може да се обнови само ако до денот на обновата се платени сите достасани премии.

XVII. УЧЕСТВО ВО ДОБИВКА- ПРИПИС НА ДОПОЛНИТЕЛНА ОСИГУРЕНА СУМА

Член 29

Договорувачот, Осигуреникот, односно Корисникот учествува во распределбата на остварената добивка на Осигурувачот. Како остварена добивка се подразбира добивката што Осигурувачот може да ја припише кон личната рента, а произлегува од располагањето со средствата на Договорувачот. Висината и начинот на учеството во добивката се утврдуваат со посебна одлука на Собранието на акционери на Осигурувачот.

Лицата од став (1) на овој член право на учество во распределбата на остварената добивка на Осигурувачот при осигурување на одложена лична рента со повеќекратна уплата на премија се стекнуваат со истекот на рокот од 24 (дваесетичетири) месеци од датумот на почетокот на осигурувањето, под услов премијата да е платена во целост до денот на пресметката.

Лицата од став (1) од овој член кои иматат договорено осигурување со еднократна платена премија, право на учество во распределба на добивката на Осигурувачот стекнуваат со истек на рокот од 12 (дванасет) месеци од датумот на почетокот на осигурувањето.

Приписот на дополнителна осигурена сума се пресметува со состојба на ден 31 декември секоја година, а Договорувачот за тоа се известува во тековната година за изминатата година.

Уделот во добивката се исплаќа заедно со исплатата на последната рата од личната рента.

XVIII. РАСПОЛАГАЊЕ СО ПРАВАТА ОД ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 30

На Договорувачот му припаѓаат сите права од склучениот Договор, сè додека не настапи смрт на Осигуреникот.

Сите изјави и барања на Договорувачот се обврзувачки за Осигурувачот доколку се дадени во писмена форма или на образец на Осигурувачот, и примени се од страна на Осигурувачот пред да настапи смрт на Осигуреникот.

Доколку Корисникот умре пред доспевање на личната рента, Договорувачот има право да определи нов Корисник до рокот на доспевање на личната рента, во спротивно Осигурувачот личната рента ќе ја исплаќа спрема Договорувачот со што ќе се смета дека се исполнети неговите обврски за плаќање на лична рента согласно Договорот.

XIX. КОРИСНИК

Член 31

Договорувачот го одредува Корисникот на полисата.

Во случај на смрт на Осигуреникот, Корисник на рентата е лицето кое е наведено на полисата како корисник во случај на смрт на Осигуреникот;

Корисникот не мора да биде одреден по име, туку е доволно во полисата да се наведени нужните податоци за неговото одредување.

Кога за корисници се одредени децата или потомците, користа им припаѓа и на оние кои се родени подоцна, а користа наменета на сопружникот му припаѓа на лицето кое било во брак со осигуреникот во моментот на неговата смрт.

Личната рента се исплаќа на сметка на Корисникот или на сметка на законските старатели кои со решение од надлежен орган се одредени и овластени за прием на личната рента.

Право на исплата на личната рента има само Корисникот и тоа од самото склучување на Договорот, без оглед на тоа како и на кој начин е одреден за Корисник.

Договорувачот може и со некој подоцнежен правен акт, вклучувајќи и тестамент, да именува лице на кое му припаѓа правото од Договорот.

XX. ПРИЈАВА

Член 32

Корисникот е должен да поднесе до Осигурувачот писмена пријава за остварување на правата по основ на Договорот во случај на смрт на Осигуреник или Договорувач. Пријавата се пополнува на образец на Осигурувачот и со неа се поднесуваат следните документи:

1. Полисата за осигурување во оригинал,
2. Копија од лична карта на Корисникот,
3. Копија од трансакциска сметка на Корисникот,
4. Извод од матичната книга на умрените или некоја друга соодветна службена исправа која ја докажува смртта,
5. Доказ за причината на смртта и исправа со која се потврдува причината за смртта,
6. Правосилно решение за наследување, ако како корисници се одредени законски наследници,
7. Доказ за сродството, ако корисникот не е одреден со именување.

Осигурувачот има право да бара и други докази потребни за утврдување на правото на исплата.

Подносителот на пријавата ги сноси трошоците кои настанале во врска со пријавувањето.

XXI. ВАЛУТА НА ОБВРСКАТА

Член 33

Ако премијата е договорена во ЕВРА, премијата се плаќа во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата.

Личната рента договорена во ЕВРА и припишаната добивка се исплаќаат во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на исплатата.

XXII. ИЗДАВАЊЕ НА ЗАМЕНСКА ПОЛИСА

Член 34

Договорувачот е должен да го пријави кај Осигурувачот губењето на полисата веднаш откако дознал дека е изгубена и да го објави истото во Службен весник на Република Северна Македонија.

Осигурувачот издава заменска полиса во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во Службен Весник на Република Северна Македонија.

Договорувачот ги сноси сите трошоци во врска со издавањето на заменската полиса.

XXIII. НАДОМЕСТОЦИ

Член 35

Договорувачот е должен на Осигурувачот однапред да му плати надомест за сите услуги кои посебно ги бара од Осигурувачот за времетраење и по истекот на осигурувањето во висина која ја определува и ќе ја побара Осигурувачот.

Договорувачот се обврзува, заедно со договорената премија, да ги плати и сите давачки воведени со важечите прописи.

XXIV. ВОНСУДСКО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 36

Страните се согласни дека сите спорови што ќе произлезат од Договорот, ќе се обидат да ги решаваат вонсудски на мирен начин.

Договорувачот и Осигуреникот, како и други лица на кои се однесува осигурувањето, се обврзуваат дека неодложно во писмена форма ќе го известат осигурувачот за сите спорни прашања, приговори и недоразбирања кои се однесуваат на Договорот за осигурување на живот.

Приговорите од став 2 на овој член Осигурувачот ќе ги проследи до Комисија за решавање на претставки на друштвото, која е должна во однос на истите да одлучи и писмено да се произнесе во рок од 30 (триесет) дена од приемот на приговорот.

Во случаите кога Договорувачот, Осигуреникот и Корисникот сметаат дека Осигурувачот не се придржува кон одредбите од Договорот, можат да поднесат претставка до органот надлежен за вршење на надзор на Осигурувачот-Агенција за супервизија на осигурување.

XXV. ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИ

Член 37

Осигурувачот е должен да го почитува принципот на доверливост на информациите кои се достапни во процесот на постапување со претставките.

Во случај кога Договорувачот, Осигуреникот, односно Корисникот смета дека осигурувачот не се придржува кон одредбите од договорот за осигурување, истиот може да достави претставка со цел вонсудско решавање на настанатиот спор до:

- 1) Соодветна организациона единица надлежна за решавање на спорови меѓу договорни страни во рамките на друштвото за осигурување;
- 2) Служба за внатрешна ревизија во друштвото за осигурување;
- 3) Организација за заштита на потрошувачи, и
- 4) Агенција за супервизија на осигурување.

Заемната согласност помеѓу осигурувачот и подносителот на претставката постигната во вонсудска постапката ќе биде во форма на меѓусебна спогодба.

XXVI. ОДРЕДБИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 38

Сите лични податоци со кои Осигурувачот располага како резултат на склучувањето на договорите за осигурување ќе бидат користени и обработувани во согласност со Законот за заштита на личните податоци и во согласност со интерните акти за заштита на лични податоци.

XXVII. ЗАСТАРЕНОСТ

Член 39

Побарувањата од договорот за осигурување на живот застаруваат во согласност со одредбите од Законот за облигациони односи.

XXVIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 40

Во случај на судски спор надлежен е стварно и месно надлежен суд во седиштето на осигурувачот.

За односите помеѓу осигурувачот и договорувачот, како и на другите лица на кои се однесува осигурувањето на живот, а кои не се уредени со овие Услови услови, се применуваат Законот за облигациони односи, и останатите позитивни законски норми.

Член 41

Овие услови влегуваат во сила и ќе се применуваат од 01.01.2026 година.